

20130791761

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

29 2013

07-2231/1
29 2013

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

1
(,
“ 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10,
185/11 6/12), 3 2 2 “ ” : ,,
”
3 4 5, :
”
- GPRS (General packet radio service)
-

“
2
3 3- , :
” 3-
GPRS
GPRS
VPN (Virtual private network)
,

GPRS

GPRS

GPRS

e

, .”

3

5

:

:

”

1)

;

2)

;

3)

;

4)

;

5)

,

,

(

);

6)

(

)

o

;

7)

;

8)

“

”

;

9)

(

);

10)

;

11)

”

”

;

12)

;

13)

,

;

14)

(

);

15)

;

16)

2D

;

17)

(24

:

-

:

/

/

-)

;

18)

19)

20)

”

”

1

(-01) ”

5 5- , 4 :

” 5-

“

10,6 22,3 ”, “ ” “Made in Macedonia” .

(-04) ”

8 1 2, 5 :

”

2 3 :

”

“

9 7 6 8, :

”-

9 9- , 7 :

” 9-

9 1 ,

”

10 1 2, 8 :

”

2

3.

.”

9

11

1

: “
“

: “

2

“.

: “

“

: “

e

3

“.

: “

“

: “

“.

10

12

:

”

,

GPRS

,

()

()

1

(,)

.”

11

13

:

5.000

”

,
()

,

.”

12

14

:

”

.”

15 2 3 . 13

16 3 : "600 " :
 "1.000 5 "36" "72".
 6 : "300 " : "500
 " .

18 : " " 15

20- : 16

" .

30 30

GPRS , ,

15 15 (4)

- 60 :
 - 60 (4), (5) (6)

20- 1 2 17 : " "

18 : „ ”

20- 1 2 : „ ”

19 3 4, : (8

„3) 3); 4) (3- 4);”.

3 4 5 6.

20 2, :

„2) (10 2);”.

2 3 3 4.

21 3,4 5, : „3)

4) (11 2);

5) (

12 3);”.

3 6, 4 8.

6 7, : „7) (12

5);”.

22 “1 2” “1, 2 3”,

23- 1 : „ ” : „ ” : „ ”.

2 : „ ” : „ ”.

23

:

- 1 2014 31 2014 10.000.000 ,

()

- 1 2014 30 2014 .

GPRS

24

25

GPRS

26

90

1

2

27

”;

1

2014

”